

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 155 Год. LXIII Понеделник, 24 декември 2007

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2133. Уредба за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на долготраен и времен закуп, како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен закуп.....	2	2140. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адреса на станот на граѓаните, за евиденција и за образецот на книгата за гости.....	9
2134. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.....	5	2141. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на пробното возење и висината на трошоците поврзани со обезбедување на пробни возења од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.....	9
2135. Одлука за дополнување на Одлуката за давање во сопственост на моторно возило.....	8	2142. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на пријавите за отпочнување со производство на храна и за секоја промена во било кој услов во производството и начинот на водење на евиденција.....	10
2136. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.....	8	2143. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	11
2137. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар..	8	2144. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	11
2138. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“, од редот на вработените.....	8	2145. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	11
2139. Изјава за преземање на нов влог.....	9	2146. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	12

	Стр.		Стр.
2147.		2152.	
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006)	12	Одлука за избор на претседател на Основен суд Струга.....	15
2148.		2153.	
Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	12	Одлука за избор на претседател на Основен суд Крушево.....	15
2149.		2154.	
Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	13	Одлука за избор на претседател на Основен суд Кратово.....	15
2150.		Основен суд во Делчево	
Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Скопје.....	14	257.	
2151.		Листа на постојани вештаци во Основен суд Делчево.....	15
Одлука за избор на претседател на Основен суд Охрид	14	Објава за износот на личното даночно ослободување.....	16
		Огласен дел	1-32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2133.

Врз основа на член 38 став 1 и член 59 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2005 и 13/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2007 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП

Член 1

Со оваа уредба се уредува висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на долготраен и на времен закуп, како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен закуп.

Член 2

За долготрајниот и времениот закуп на градежно земјиште во државна сопственост се плаќа закупнина во висина утврдена во Прегледот за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на долготраен и времен закуп, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Висината на закупнината од став 1 на овој член се плаќа во денари по метар квадратен за градежното земјиште, за период од една година.

Доколку на градежното земјиште за кое е склучен договор, односно е донесено решение за долготраен или времен закуп, а со урбанистичкиот план се предвидени повеќе намени, закупнина се плаќа за секоја намена во износ еднаков на процентот на застапеност на намената согласно планот.

Член 3

Физичките и правни лица закупци на градежно земјиште согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, закупнината за долготраен и времен закуп може да ја плаќаат во денари или со обврзници издадени од страна на Република Македонија за исплата на депонирани девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, како и со обврзници од денационализација.

Член 4

Плаќањето на закупнината од член 2 на оваа уредба се врши еднаш годишно, односно до истекот на последниот ден од месецот во кој е склучен договорот, односно е издадено решението.

Член 5

Закупнината за долготрајниот и времениот закуп се плаќа на трезорска сметка бр. 10000000063095 - банка на примачот е Народна банка на Република Македонија, уплатна сметка 840 ___ 06831, приходна сметка 733111, програма 00, цел на дознака – Буџет на Република Македонија, долготраен односно времен закуп на градежно земјиште во државна сопственост.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7364/1
11 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ПРИЛОГ

ПРЕГЛЕД ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ВРЕМЕН И ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП

Ресни	Општини	ЗОНА Централно подрачје										ЗОНА Вонцентрално подрачје										ЗОНА Населени места												
		Подзони					Подзони					Подзони					Подзони					Подзони					Подзони							
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	Г	Д	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	Г	Д	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	Г	Д	Е	Ж	З
Ресон I		1	Аерозар	180,00	80,00	640,00	330,00	134,00	330,00	134,00	56,00	80,00	80,00	480,00	300,00	110,00	84,00	70,00	35,00	22,00	22,00	35,00	150,00	74,00	150,00	74,00	30,00	21,00	21,00	30,00	21,00	30,00	18,00	18,00
Ресон II		1	Тетово	140,00	40,00	500,00	300,00	118,00	300,00	118,00	54,00	70,00	70,00	370,00	241,00	64,00	67,00	56,00	30,00	17,00	17,00	30,00	132,00	63,00	132,00	63,00	25,00	18,00	18,00	25,00	18,00	25,00	15,00	15,00
Ресон III		1	Струга	110,00	40,00	370,00	230,00	91,00	230,00	91,00	55,00	55,00	290,00	193,00	77,00	50,00	40,00	25,00	14,00	14,00	25,00	80,00	53,00	80,00	53,00	21,00	15,00	15,00	21,00	15,00	21,00	13,00	13,00	
Ресон IV		1	Крива Паланка	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		2	Дебар	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		3	Виница	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		4	Неготино	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		5	Радовиш	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		6	Ресен	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		7	Свети Николе	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		8	Берово	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		9	Македонски Брод	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		10	Валандово	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		11	Делчево	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		12	Демир Хисар	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		13	Кратово	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		14	Крушево	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		15	Пробиштип	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		16	Богданци	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		17	Демир Капија	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		18	Македонска Каменица	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00
		19	Пехчево	72,00	40,00	270,00	150,00	62,00	150,00	62,00	44,00	30,00	30,00	180,00	120,00	40,00	35,00	29,00	16,00	9,00	9,00	16,00	54,00	34,00	54,00	34,00	13,00	10,00	10,00	13,00	10,00	13,00	8,00	8,00

Реони	ЗОНА Седиште на општина										ЗОНА Населени места во општините										
	Подзони					Подзони					Подзони					Подзони					
	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е			
Општини	Индивидуално домување	Колективно домување	Комунални објекти	Стопански и производни објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално домување	Колективно домување	Комунални објекти	Стопански и производни објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално домување	Колективно домување	Комунални објекти	Стопански и производни објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти
1	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
2	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
3	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
4	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
5	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
6	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
7	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
8	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
9	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
10	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
11	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
12	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
13	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
14	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
15	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
16	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
17	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
18	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
19	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
20	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
21	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
22	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
23	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
24	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
25	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
26	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
27	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
28	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
29	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
30	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
31	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
32	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
33	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
34	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
35	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
36	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
37	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
38	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
39	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
40	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							
41	20,00	11,00	66,00	42,00	17,00	12,00	10,00	16,00	9,00	54,00	34,00	13,00	9,00	8,00							

Реон V

2134.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2007 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕ, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката за отуѓување, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/01, 103/01, 38/02, 51/03, 95/04, 87/05 и 47/06), во член 3 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Во објавата од став 2 на овој член може да содржи и дополнителни податоци за условите кои треба да ги исполнуваат физичките и правните лица кои ќе се пријават на јавното наддавање“.

Член 2

По член 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

“Член 6-а

Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавиле најмалку двајца учесници кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

По исклучок на став 1 од овој член кога за јавното наддавање во објавата се содржат и дополнителни податоци за условите кои треба да ги исполнуваат физичките и правните лица кои ќе се пријават на јавното наддавање во врска со градби од прва, втора и трета категорија согласно закон, јавното наддавање ќе се одржи и кога по објавата се пријавил само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата за јавно наддавање, а кој ќе понуди најмалку едно поединечно наддавање (во висина утврдена во објавата), од почетната цена на јавното наддавање.“

Член 3

Во членот 23, став 2, зборовите: „од 2%“ се заменуваат со зборовите: „од 5%“.

Член 4

Табеларниот преглед од Уредбата се заменува со нов Табеларен преглед кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 5

Започнатите постапки за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, пред влегувањето во сила на оваа уредба, ќе продолжат согласно Табеларниот преглед кој важел во времето на поднесувањето на барањето.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7365/1
11 декември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ

Општини	ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД												
	ЗОНА Централно подрачје						ЗОНА Военцрално подрачје						
	ЗОНА Централно подрачје						ЗОНА Военцрално подрачје						
	ЗОНА Централно подрачје						ЗОНА Военцрално подрачје						
1	Керпаш	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции
2	Центар	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции
1	Аеродром	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции
2	Бугел	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции
3	Газл Баба	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции
4	Горче Петров	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции
5	Кисела Вода	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции
6	Чаир	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
		Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти	Индивидуално дамување	Колективно дамување	Комунални и деловни објекти	Сопствени објекти	Објекти на јавни институции

1	Тетово	1.900,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	1.400,00	2.000,00	700,00	600,00	500,00	400,00
2	Охрид	1.900,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	1.400,00	2.000,00	700,00	600,00	500,00	400,00
3	Битола	1.900,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	1.400,00	2.000,00	700,00	600,00	500,00	400,00
4	Струмица	1.900,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	1.400,00	2.000,00	700,00	600,00	500,00	400,00
5	Гевгелија	1.900,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	1.400,00	2.000,00	700,00	600,00	500,00	400,00

1	Кичево	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
2	Гостивар	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
3	Куманово	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
4	Струга	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
5	Прилеп	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
6	Штип	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
7	Кавадарци	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
8	Кочани	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00
9	Велес	1.400,00	3.000,00	4.800,00	1.300,00	1.000,00	1.100,00	800,00	800,00	2.400,00	4.000,00	700,00	500,00	400,00	300,00	500,00	800,00	1.100,00	400,00	300,00	300,00	300,00

1	Крива Паланка	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
2	Дебар	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
3	Виница	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
4	Неготино	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
5	Радовиш	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
6	Ресен	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
7	Сарај	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
8	Шуто Оризари	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
9	Свети Николе	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
10	Берово	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
11	Македонски Брод	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
12	Дојран	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
13	Валандово	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
14	Делчево	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
15	Демир Хисар	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
16	Кратово	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
17	Крушево	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
18	Пробиштип	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
19	Богданци	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
20	Демир Капија	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
21	Македонска Каменица	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00
22	Пехчево	800,00	2.400,00	4.000,00	600,00	500,00	400,00	300,00	600,00	1.800,00	3.200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	300,00	500,00	600,00	300,00	200,00	200,00	200,00

2135.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА МОТОРНО ВОЗИЛО****Член 1**

Во Одлуката за давање во сопственост на моторно возило („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07), во член 1 по зборовите: „регистарска ознака SK-543-IO“ се додаваат зборовите: „со проценета вредност од 682.648,00 денари од страна на Бирото за судски вештачења Скопје“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6250/2 11 декември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

2136.

Врз основа на член 254 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се врши зголемување на основната главнина на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје со вложување на непаричен влог: моторно возило, Landrover Type MT; година на производство 1999 година, SALLTGM98XA204159; број на мотор 10R07557A; снага 83 KW; боја 99 темно сина; регистарска ознака SK-543-IO; со проценета вредност од 682.648,00 денари од страна на Бирото за судски вештачења Скопје.

Член 2

Непаричниот влог е внесен во Друштвото согласно Записник за примопредавање на моторно возило изготвен помеѓу Владата на Република Македонија, Службата за општи и заеднички работи (арх.бр. 08-6052/2 од 25.09.2007 година) и Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје (арх.бр. 1200-5/742 од 25.09.2007 година).

Член 3

Се задолжува Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје да изврши упис на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар што се води при Централен регистар на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6250/3 11 декември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

2137.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за одбрана времено му престанува користењето на недвижна ствар – објектот котлара во касарната „Стив Наумов“ во Битола, лоциран на КП 17595/1, КО Битола.

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на времено користење на Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ во Битола.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на времено користење без надомест за период од 6 (шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со обврска трошоците настанати во врска со користењето, да ги сноси Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола.

Член 3

Начинот и условите на користење на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со договор склучен меѓу Министерството за одбрана и Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7327/1 26 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

2138.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“, ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ**

1. Љубица Крстевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“, од редот на вработените, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-7788/2
11 декември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2139.

Согласно член 256 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) и Одлуката за зголемување на основната главнина на Република Македонија во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, со вложување на непаричен влог донесена од Владата на Република Македонија, под број 19-6250/3 од 11.12.2007 година, Република Македонија – Влада на Република Македонија, застапувана од заменикот на претседателот на Владата, м-р Зоран Ставрски од Скопје со ЕМБР 2910964450076, како единствен содружник на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, ја дава следната

ИЗЈАВА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НОВ ВЛОГ

Член 1

Република Македонија – Влада на Република Македонија е согласна да го преземе новиот непаричен влог: моторно возило Landrover Type LT; година на производство 1999 година, број на шасија SALLTGM98XA204159, број на мотор 10R07557A; снага 83 KW; боја 99 темно сина; регистарска ознака SK-543-Ю; со проценета вредност од 682.648,00 денари од страна на Бирото за судски вештачења Скопје, како зголемување на основната главнина во Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Непаричниот влог е внесен во Друштвото согласно записник за примопредавање на моторно возило изготвен помеѓу Владата на Република Македонија, Службата за општи и заеднички работи (арх.бр. 08-6052/2 од 25.09.2007 година) и Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје (арх.бр. 1200-5/742 од 25.09.2007 година).

Член 3

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје да изврши упис на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар се води при Централен регистар на Република Македонија.

Член 4

Оваа изјава влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6250/4
11 декември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 2140.

Врз основа на член 17 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/92, 12/93, 43/2000 и 66/2007), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕНА НА АДРЕСА НА СТАНОТ НА ГРАЃАНИТЕ, ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА КНИГАТА ЗА ГОСТИ

Член 1

Во Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адреса на станот на граѓаните, за евиденција и за образецот на книгата за гости („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/92 и 79/2000) во член 2 зборовите: „вид на картотека и ги содржи картоните за издадени лични карти“ се заменуваат со зборовите: „регистарот за издадени лични карти“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„За примените пријави и одјави на живеалиште се води евиденција во вид на регистар кој ги содржи податоците од образецот број 1 на овој правилник.“

Член 2

Во член 4 по зборот „врши“ се додаваат зборовите: „непосредно во надлежната организациона единица на Министерството за внатрешни работи; во електронска форма или по факс“.

Член 3

Постојната картотека на издадени лични карти се користи за водење на евиденцијата на живеалиште и промена на адреса на станот до истек на рокот предвиден за замена на издадените лични карти, согласно Законот за личната карта.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 131-82254/1
14 декември 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

2141.

Врз основа на член 417 алинеја 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПРОБНОТО ВОЗЕЊЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОБНИ ВОЗЕЊА ОД СТРАНА НА УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на организација на обезбедувањето на пробното возење и висината на трошоците поврзани со обезбедување на пробни возења од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.

8. Вид на производниот објект (занаетчески производител, индустриски, угостителство и др.) и краток опис на технолошкиот процес:

Изјава од овластеното лице:

Изјавувам дека деловниот објект од точка 7 на оваа пријава ги исполнува минимално-техничките и санитарно-хигиенските услови за вршење на дејноста наведена во точка 6 од оваа пријава.

Датум, _____ 20 ____ год.

Потпис,

Место _____

М.П. _____

Во прилог на пријавата потребно е да се приложи следното:

- фотокопија од решението за извршениот упис во Централниот регистар;
- доказ за правото на користење на објектот;
- доказ за уплатени административни такси и трошоци за увидот.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2143.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Брокерската куќа Битола Брокер АД Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – трета емисија на 3.577 обични акции во износ од 178.850 евра односно во денарска противвредност од 10.948.106 денари по средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката за трета емисија на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Одлуката за зголемување на основната главнина со средства на друштвото и Одлуката за трета емисија на акции донесени од Собранието на акционери на Брокерската куќа Битола Брокер АД Битола на ден 03.12.2007 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2403/10 Комисија за хартии од вредност
12 декември 2007 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2144.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Фанче Куцуловска родена на ден 24.09.1983 година во Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на Фанче Куцуловска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Фанче Куцуловска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3336/7 Комисија за хартии од вредност
12 декември 2007 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2145.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Соња Кузманоска-Трајкоска родена на ден 17.06.1966 година во Прилеп.

2. Дозволата за работење на брокер на Соња Кузманоска-Трајкоска се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Соња Кузманоска-Трајкоска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3430/4 Комисија за хартии од вредност
12 декември 2007 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2146.

Врз основа на член 9, 8 и 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 12.12.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Про Кредит банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на приватна понуда – прва емисија на 5.000 обврзници во износ од 300.000.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со законот и одлуката донесена на ден 23.08.2007 година за издавање на прва емисија на должнички хартии од вредност – обврзници по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата на обврзници по пат на приватната понуда од точка 1 на ова решение.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на обврзниците.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3507/3 Комисија за хартии од вредност
12 декември 2007 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

2147.

Врз основа на член 190 став 4 и член 112 став 6 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 12.12.2007 година донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 122/2006)

Член 1

Во насловот на Правилникот за начинот и условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност зборовите: “начинот и условите за” се бришат, а се додаваат зборовите: “обука и”.

Член 2

Во членот (3) ставот (3) се менува и гласи: “Обуката ќе биде организирана ако за истата се пријават најмалку 50 кандидати”.

По ставот (3) се додава став (4) кој гласи: “Обуката се организира во групи од најмногу 100 кандидати”.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6);

Член 3

Во членот (4) став 1, точка 1 по зборот “завршено” се додава зборот “најмалку”.

Член 4

По членот (4) се додава нов член 4-а кој гласи: “Доколку се пријават повеќе кандидати од предвидениот број во групата, при селекцијата може да се применуваат следните критериуми:

- степен на образование,
- вид на образование,
- просек остварен во текот на образованието,
- познавање на англиски јазик,
- познавање на работа со компјутери-MS Office.”

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 6

Овој правилник е од времен карактер и има правна важност не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-3765/1 Комисија за хартии од вредност
12 декември 2007 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 2148.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Војница – Општина Чашка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Војница, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-14058/1
18 декември 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2149.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 24.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 29,730
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 29,613
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 29,881
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 30,855
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	до 34,573
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 34,649
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 22,928
- М-2	до 22,908

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 68,50
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 65,00
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 65,50
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 66,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	до 59,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 49,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 27,704
- М-2	до 27,680

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „Г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	68,00	67,50	67,00
БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	64,50	64,00	63,50
ЕУРОСУПЕР - 95	65,00	64,50	64,00
ЕУРОСУПЕР - 98	66,00	65,50	65,00
Д-Е III	59,00	58,50	58,00
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	48,50	48,00	47,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 0,050
- М-2	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 24,471
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 21,692
- ЕУРОСУПЕР – 95	до 21,847
- ЕУРОСУПЕР – 98	до 21,721
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д-Е III	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,136
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 0,100
- М-2	до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 25.12.2007 година.

Бр. 02-2058/1
24 декември 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2150.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

I. За претседател на Апелационен суд Скопје е избран **Јордан Митриновски** – судија во Апелационен суд Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2090/1
18 декември 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

2151.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД ОХРИД

I. За претседател на Основен суд Охрид е избран **Владо Дејаноски** – судија во Основен суд Охрид.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2091/1
18 декември 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

2152.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД
СТРУГА

I. За претседател на Основен суд Струга е избран Ади Усеини – судија во Основен суд Струга.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2092 18 декември 2007 година Скопје	Судски совет на Република Македонија, Претседател, Беќир Исени, с.р.
--	--

2153.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД
КРУШЕВО

I. За претседател на Основен суд Крушево е избран Кочо Ивановски – судија во Основен суд Крушево.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2093 18 декември 2007 година Скопје	Судски совет на Република Македонија, Претседател, Беќир Исени, с.р.
--	--

2154.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД
КРАТОВО

I. За претседател на Основен суд Кратово е избран Миле Стоименовски – судија во Основен суд Кратово.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2094 18 декември 2007 година Скопје	Судски совет на Република Македонија, Претседател, Беќир Исени, с.р.
--	--

ОСНОВЕН СУД – ДЕЛЧЕВО**257.**

Претседателот на Основниот суд Делчево, Љупчо Стоименов, врз основа на објавениот јавен повик од 5.11.2007 година, согласно член 29 од Судскиот деловник, на ден 20.12.2007 година ја составува следната

Л И С Т А
НА ПОСТОЈАНИ ВЕШТАЦИ ВО ОСНОВЕН СУД
ДЕЛЧЕВО

1. Постојани вештаци од областа на економската струка:

1. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје;
2. Марјан Ѓорѓиевски ул. „М.М.Брицо“ бр. 30, Делчево;
3. Галина Арсениева ул. „Крушевска“ бб Делчево;
4. Стамен Стојановски ул. „Боро Кралевски“ бр. 8/30, Скопје;
5. Васка Величковска ул. „Булевар Македонија“ бр. 1/12, Делчево;
6. Дафинка Јовчевска ул. „Пере Тошев“ бр. 53, Делчево;
7. Љубица Такева ул. „Ленинова“ бр. 13, Делчево;
8. Верка Ѓорѓиевска, Делчево;
9. Христина Смилевска, Делчево;
10. Славка Димитрова ул. „В.С.Бато“ бр. 17, Делчево.
11. Горан Николовски ул. „Булевар Македонија“ бр. 1/6, Делчево.

2. Постојани вештаци од областа на сообраќајната струка:

1. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје;
2. Маја Стојанова ул. „Глигор Прличев“ бр. 43, Делчево;
3. Дејан Арсовски, Делчево;
4. Дарко Арсовски, Делчево;
5. Пеце Јакимовски, ул. „Алексо Демниевски“ бр. 17/10, Скопје.

3. Постојани вештаци од областа на општа медицина:

1. Билјана Николовска ул. „Голачка“ бр. 5, Делчево;
2. Вера Петровска, Делчево;
3. Гоце Стоименовски, ул. „Партизанска“ бр. 36, Делчево;
4. Васка Гоцевска, М.Каменица.

4. Постојани вештаци од областа на психологијата:
 1. Лидија Николовска, ул. „Орце Николов“ бр. 1, Делчево;
 2. Звездана Тасковска Јорданова, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 23, Велес;
 3. Ленче Илиевска, ул. „Крсте Нале“ бр. 58, Горно Оризари.

5. Постојани вештаци од областа на хирургија и трауматологија:
 1. Цане Бошковски, Кочани.

6. Постојани вештаци од областа на интерна медицина:
 1. Тонкица Петровска, ул. „Кеј на Брегалница“ бб, Делчево.

7. Постојани вештаци од областа на невропсихијатрија:
 1. Михаил Иванов, Кочани;
 2. Вера Шоповска, Кочани.

8. Постојани вештаци од областа на машинска струка:
 1. Душко Стоиловски, ул. „Првомајска“ бр. 3, Делчево.
 2. Богдановска Даниелка, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 52, Делчево.
 3. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје.

9. Постојани вештаци од областа на електротехничка струка:
 1. Звонко Стојанов ул. „Глигор Прличев“ бр. 43, Делчево.

10. Постојани вештаци од областа на градежништво:
 1. Ѓорѓи Јанковски ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20, Делчево;
 2. Друштво за вештачење инженеринг графика Ексинг ДООЕЛ Скопје;
 3. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје.

11. Постојани вештаци од областа на архитектура:
 1. Друштво за вештачење Ексинг ДООЕЛ Скопје.

12. Постојани вештаци од областа на геодезија:
 1. ДООЕЛ Геомер Делчево;
 2. ДОО Гео инг Делчево.

13. Постојани вештаци од областа на земјоделска – шумарска струка:
 1. Ѓорѓи Ѓорѓиевски ул. „Кеј на Брегалница“ бр. 2-1/12, Делчево;

2. Раде Манасиевски, с. Звегор;
 3. Славчо Ѓорѓиевски, Делчево;
 4. Мирко Гоцевски ул. „Маршал Тито“ бр. 1/15, Делчево.

14. Постојани вештаци од областа на полјоделска струка:
 1. Тони Начевски ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 46, Делчево;
 2. Ѓорѓи Јовановски ул. „Партизанска“ бр. 17, Делчево;
 3. Стојне Стојанов, Звегорска река.

15. Постојани вештаци од областа на технолошка струка:
 1. Мирко Милошев ул. „Кеј на Брегалница“ бр. 6/12, Делчево.

16. Постојани вештаци од областа на царина и шпедиција:
 1. Розетка Велиновска ул. „Булевар Македонија“ бр. 402/1, Делчево.

Претседател на судот,
Љупчо Стоименов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 11, став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија” бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006 и 139/2006), министерот за финансии

ОБЈАВУВА

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1 точка 3) од Законот, за 2008 година на годишно ниво, изнесува 39.528, 00 денари.

2. Личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 3.294,00 денари, согласно со член 15-а став 2 од Законот.

Бр. 10-48880/1
 19 декември 2007 година
 Скопје

Министер за финансии,
 д-р **Трајко Славески, с.р.**



www.sivesnik.com.mk
 contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
 Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
 Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија” излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 30000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007155